

Службен весник

на Република Македонија

Број 178

20 декември 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4355. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на произведен комплекс КО Стенче општина Брвеница	2	4359. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	3
4356. Одлука за набавка на недвижна ствар - заштитено на културно наследство	2	4360. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	3
4357. Решение за именување в.д. директор на Геолошкиот завод на Република Македонија	2	4361. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	3
4358. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права	2	4362. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	3
		4363. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	4
		4364. Решение за издавање на дозвола за работа како овластен актуар.....	4
		4365. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец ноември 2013 година.....	4
		Огласен дел	1-156

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4355.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13 и 164/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС КО СТЕНЧЕ
ОПШТИНА БРВЕНИЦА**

Член 1

1. Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на произведен комплекс КО Стенче, општина Брвеница.

Член 2

2. Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 834141м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел1/1	Стенче	Мали камен	пасиште	7
дел1/1	Стенче	Мали камен	пш-други природно неплодни земјишта	0
дел346	Стенче	Драка	пасиште	7
дел347	Стенче	Драка	пасиште	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				838600м ²

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9589/1
17 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

4356.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), член 9 и 10 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13) и член 140 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13 и 164/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.12.2013 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА НАБАВКА НА НЕДВИЖНА СТВАР-ЗАШТИТЕНО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО**

Член 1

Со оваа одлука се врши набавка на недвижна ствар – заштитено културно наследство преку правото на првенствено купување што се наоѓа на ул. „Крсте Мисирков“ бр.34, Ново Село, Штип, во сопственост на Александар Андонов, Емил Андонски, Драган Андонски, Благодородна Андонска и Станка Андонова, на КП 9066/1, КО Штип 4, со површина од: број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 1 кат ПО намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина 13 м², број на

зграда 1, намена на зграда А1, влез 2, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15 м², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 3, кат ПО, намена на посебен дел од зграда П, со површина од 5², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 4, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда СТ со површина од од 98 м², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 4, кат 1, број 2, намена на посебен дел од зграда ПП со внатрешна површина од 25 м², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 14 м², број на зграда 1, намена на зграда А1, влез 4, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м², дворно место на КП 9066/1, на место викано град, култура дм, со површина од 16 м² и земјиште под зграда на место викано град, култура зпз 1 со површина од 137 м², од од страна на Република Македонија, Министерство за култура – Управа за заштита на културното наследство.

За недвижноста од став 1 на оваа одлука е утврдено својство на споменик на културата со решение бр.0801-167/1 од 23.02.1994 година на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј – Штип.

Член 2

Средствата за набавка на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, во износ од 5.118.078,80 денари обезбедени се од Буџетот на Република Македонија.

Член 3

Договорот за набавката на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука да го склучи Управата за заштита на културното наследство во име на Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9791/1
17 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

4357.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2013 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ГЕОЛОШКИОТ
ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Геолошкиот завод на Република Македонија, се именува Новица Столик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9890/1
17 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

4358.

Врз основа на член 142 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011 и 147/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 декември 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА

1. За претседател и членови на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права се именуваат:

- а) за претседател:
- проф. д-р Родна Живковска
- б) за членови:
- Стојанчо Стојковски
- Луке Галески
- Фиданчо Велиновски
- Јордан Арсов.

2. Со именувањето на претседателот и членовите на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права на досегашните им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-9891/1
17 декември 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4359.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.12.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Горан Марковски за извршен член на Одборот на директори, односно Главен Извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Горан Марковски важи до 6.2.2017 година.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата Главен извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-144
6 декември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

4360.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009 и 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 6.12.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на лицето Андреј Пулејков за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Андреј Пулејков важи до 6.2.2017 година.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 145
6 декември 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

4361.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар на лицето Наташа Димовска со адреса на живеење на ул. „Раде Иваноски“ бр. 20, Прилеп.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно член 5 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-942
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

4362.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар на лицето Ристо Бајатов со адреса на живеење на ул. „Цандо Кожинков“ бр. 29, Неготино.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно член 5 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-910
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

4363.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар на лицето Слагана Миљковиќ со адреса на живеење на ул. „Јорго Османов“ бр. 22, Битола.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно член 5 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-967
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

4364.

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во врска со член 112 став (1) од Законот за супервизија на осигурување - пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013) и член 2 и 4 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 119/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА КАКО ОВЛАСТЕН АКТУАР

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за работа како овластен актуар на лицето Билјана Стамеска со адреса на живеење на ул. „Горче Петров“ бр. 12/1-4, Скопје.

2. Ова решение се запишува во Регистарот на лица кои имаат дозвола за работа како овластен актуар што согласно член 5 од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесување.

Бр. УП 07-1-977
25 ноември 2013 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

4365.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец ноември 2013 година, во однос на месец октомври 2013 година, е пониска за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец ноември 2013, во однос на месец октомври 2013 година, работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Диме Спасов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013178